



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Среда, 9 октомври 1985
Скопје

Број 31

Год. XLI

Претплатата за 1985 година изнесува 2.000 динари. Овој број чини 60 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

492.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИНСПЕКЦИЈАТА НА ТРУДОТ

Се прогласува Законот за инспекцијата на трудот, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 26 септември 1985 година.

Бр 08-2620
26 септември 1985 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Ванчо Апостолски, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
дипл. инж. Станко Младеновски, с. р

ЗАКОН

ЗА ИНСПЕКЦИЈАТА НА ТРУДОТ

Член 1

Инспекцискиот надзор над спроведувањето на законите, другите прописи и општи акти од областа на работните односи, заштитата при работа и техничките мерки кои се однесуваат на заштитата при работа во организациите на здружениот труд, органите и другите самоуправни организации и заедници (организација), како и кај работните луѓе кои вршат дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓаните, граѓаните и граѓанско-правните лица (работодавач) го врши органот на управата надлежен за работите на инспекцијата на трудот (орган на инспекцијата на трудот) ако со друг закон не е поинаку определено.

Член 2

Работите на инспекцискиот надзор ги вршат општинските органи на инспекцијата на трудот и Републичкиот инспекторат за труд.

Член 3

Републичкиот инспекторат за труд врши непосреден надзор над примената на законите, другите прописи и општи акти во организациите од областа на високото образование (факултети, академии, високи школи, институти и слично), организациите кои произведуваат предмети за вооружување и воена опрема, републичките органи и организации на здружениот труд чија дејност е од општ интерес за Републиката, како и во самоуправните интересни заедници образувани за територијата на Републиката.

Покрај работите на инспекцискиот надзор од став 1 на овој член, Републичкиот инспекторат за труд врши непосреден надзор и над примената на законите, другите прописи и општи акти и мерките

за заштита при работа во организациите на здружениот труд од областа на железничкиот сообраќај, електростопанството (освен дистрибуцијата на електрична енергија), црната металургија, во организациите за производство на обоени метали, рафинерии за нафта, асродроми, радио-телевизијата и поштенско-телефонската и телеграфската дејност.

Републичкиот инспекторат за труд врши инспекциски надзор и над спроведувањето на мерките за заштита при работа во текот на изградбата на инвестициони објекти од општ интерес за Републиката.

Член 4

Работите на инспекцискиот надзор се работи од општ интерес за Републиката.

Член 5

Работите на инспекцискиот надзор ги вршат инспектори на трудот.

Инспекторите на трудот се самостојни во вршењето на инспекцискиот надзор и во одлучувањето за преземање на управни и други мерки.

Член 6

Инспекторот на трудот има легитимација со која го докажува овластувањето за вршење на инспекциски надзор.

Легитимацијата на инспекторот на трудот ја издава органот што го назначува.

Претседателот на Републичкиот комитет за труд го пропишува образецот на легитимацијата на инспекторот на трудот.

Член 7

За инспектор на трудот во општинскиот орган на инспекцијата на трудот може да се назначи лице кое има висока стручна подготовка — правен, машински, градежен, електро, технолошки факултет и факултет за заштита при работа и најмалку три години работно искуство по дипломирањето.

Општинскиот инспектор на трудот се назначува и разрешува од должност по претходно мислење од Републичкиот комитет за труд.

Член 8

За инспектор на трудот во Републичкиот инспекторат за труд може да се назначи лице кое има висока стручна подготовка — правен, машински, градежен, електро, технолошки факултет и факултет за заштита при работа и најмалку пет години работно искуство по дипломирањето.

Член 9

Републичкиот инспектор на трудот има право и должност да врши непосреден надзор над работата на општинскиот орган на инспекцијата на трудот најмалку еднаш годишно, да му дава стручна помош за вршење на инспекциски надзор, да бара извршување на одделни работи од инспекцискиот надзор, да издава задолжителни инструкции за работата и работењето, како и други права и должности утврдени со закон.

Член 10

Органот на инспекцијата на трудот, е должен најмалку еднаш годишно да изврши редовен инспекциски надзор во секоја организација и кај работодавачите.

Вршење на редовниот надзор се утврдува со Програмата за работа на органот на инспекцијата на трудот.

Член 11

Инспекторот на трудот е овластен, заради вршење на инспекциски надзор, во секое време на денот и ноќта да влезе во организацијата и кај работодавачот без претходно најавување.

Веднаш по влегувањето, инспекторот на трудот е должен да го извести работорводниот орган или друг одговорен, односно овластен работник во организацијата и работодавачот за своето присуство.

Одговорното лице во организацијата и работодавачот се должни на инспекторот на трудот да му овозможат вршење на инспекциски надзор и на негово барање да му ги даде, односно достави на определено место и во определено време информациите, податоците и актите потребни за вршење на тој надзор.

Член 12

За извршениот преглед инспекторот на трудот е должен да состави записник и да му го предаде на одговорното лице во организацијата и работодавачот.

Член 13

Во вршењето на инспекцискиот надзор, инспекторот на трудот има право да ги прегледува сите работилишта, работни простории и места, постројки, уреди, исправи и документи, да врши увид во процесот на работата, како и да врши увид во самоуправни општи акти (општествени договори, самоуправни спогодби и други општи акти), персонална евиденција и други акти.

При вршењето на инспекцискиот надзор, инспекторот на трудот има право да прибира информации и потребни податоци, да зема изјави од работници, како и да бара да му се достават податоци и материјали (акти, документи и друго) кои му се потребни во вршењето на надзорот.

Органот на инспекцијата на трудот може определени стручни работи за кои се потребни посебни научни знаења или стручни методи (експертизи, испитувања и слично), а кои не може самостојно да ги изврши, да ги довери на соодветна специјализирана организација на здружениот труд или стручна служба на самоуправни организација и заедница.

Член 14

Органот на инспекцијата на трудот соработува со другите инспекции, органи и организации чија дејност е непосредно поврзана со остварувањето и заштитата на правата и обврските на работниците, односно со остварувањето на заштитата при работа, по пат на размена на информации, доставување на податоци, заедничко согледување на определени состојби и решавање на конкретни случаи и други форми на соработка.

Органот на инспекцијата на трудот, во вршење на инспекцискиот надзор, соработува и со надлежните судови, јавни обвинителства, општествениот правобранител на самоуправањето, органите на самоуправни работничка контрола во организациите на здружениот труд и во други самоуправни организации и заедници.

Член 15

Инспекторот на трудот е должен во текот на траењето и по престанокот на својата функција да ги чува како службена тајна сите податоци што ги дознал при вршење на надзорот кои со прописите и актите на организацијата се утврдени како државна, воена, службена и деловна тајна, податоците за работникот кој ја поднел пријавата за сторените повреди на прописите и актите на организацијата, како и податок дека надзорот се презема и врши врз основа на пријава.

Одговорното лице во организацијата и работодавачот се должни при вршењето на инспекцискиот

надзор, да го предупреди инспекторот на трудот за тоа што се смета во прописите, односно во нивните самоуправни општи акти како државна, воена, службена и деловна тајна.

Член 16

Ако инспекторот на трудот утврди повреда на законите, другите прописи и општи акти, над чија примена врши инспекциски надзор, со решение ќе нареди во определен рок да се отстранат утврдените неправилности и недостатоци.

Инспекторот на трудот може со решение да нареди да се примени и општо-призната мерка за заштита при работа утврдена со закон, со која ќе се отстрани опасноста при работата.

Член 17

Ако утврдената повреда на законите, другите прописи и општи акти за заштита при работа претставува недостаток за чие отстранување се потребни посебни инвестициони вложувања, а животот и здравјето на работниците не се непосредно загрозувани, инспекторот на трудот, со решение може да наложи на организацијата да донесе посебна програма за постапно сообразување на состојбите со одредбите на прописите за заштита при работа, за што истовремено ќе го извести и собрание на општината.

Ако организацијата не постапи по решението од став 1 на овој член, инспекторот на трудот ќе донесе решение за отстранување на утврдените недостатоци и ќе го определи рокот во кој тие треба да се отстранат.

Член 18

Ако организацијата и работодавачот не постапат по решението за отстранување на недостатоците во заштитата при работа, инспекторот на трудот ќе ја забрани работата на местата на кои утврдените недостатоци не се отстранети.

Забраната од став 1 на овој член ќе трае се додека утврдените недостатоци не се отстранат.

Член 19

Инспекторот на трудот е должен да ја забрани работата на работното место на кое ќе утврди дека постои непосредна опасност по животот на работникот.

Инспекторот на трудот може да ја забрани работата на работното место ако утврди дека:

- 1) непосредно е загрозувано здравјето на работниците;
- 2) се користат орудија за работа на кои не се применети мерките за заштита при работа;
- 3) не се користат пропишаните средства и опрема за лична заштита при работата и
- 4) ако работникот работи на работи и работни задачи на кои постои зголемена опасност од повреди и заболувања, а не се преземени соодветни мерки за заштита, односно не му е извршен лекарски преглед.

Забраната на работата од ставовите 1 и 2 на овој член трае до отстранување на опасностите.

Член 20

Инспекторот на трудот, кога ќе утврди дека кај работодавач работи работник по чиј живот и здравје постои непосредна опасност или работник кој не засновал работен однос во согласност со закон, ќе го забрани вршењето на дејноста на работодавачот до отстранувањето на опасностите, односно до засновањето на работен однос со работникот во согласност со закон.

Член 21

Ако забраната на работата од членовите 18 и 19 од овој закон ја опфати целата организација или нејзин дел од процесот на трудот, инспекторот на трудот е должен за тоа веднаш да го извести собрание на општината на чие подрачје се наоѓа седиштето на организацијата, односно делот на организацијата, како и Републичкиот инспекторат за труд.

Кога забраната на работата од став 1 на овој член ја донесува Републичкиот инспекторат за труд за организации од член 3 на овој закон должен е за тоа веднаш да го извести Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 22

Врз основа на известувањето на организацијата, односно на работодавачот, за смртниот случај, колективната повреда и потешката повреда на работа, како и за појавата која ја загрозува или би можела да ја загрози безбедноста на работникот, општинскиот орган на инспекцијата на трудот е должен веднаш да ја испита состојбата на лице место заради преземање на соодветни мерки.

Органот на инспекцијата на трудот е должен на барање од организацијата да утврди дали се исполнети условите за заштита при работа за започнување со вршење на определена дејност или за измена на условите за вршење на дејноста.

Член 23

За заштита на своите права работникот може да се обрати до надлежниот орган на инспекцијата на трудот.

Органот на инспекцијата на трудот е должен да постапи по барањето на работникот и да го извести за утврдената состојба со поука како да ја оствари заштитата на своето право.

Член 24

Ако органот на инспекцијата на трудот утврди дека правото на работникот е повредено, ќе му укаже на надлежниот орган на организацијата и на работодавачот за сторените повреди и ќе бара во определен рок да се отстранат.

Ако организацијата и работодавачот не постапат по укажувањето од став 1 на овој член, инспекторот на трудот со решение ќе нареди отстранување на утврдените неправилности.

Член 25

Ако органот на инспекцијата на трудот утврди дека со конечна одлука на самоуправен орган во организацијата очигледно е повредено правото на работникот, а работникот започнал работен спор, по барање на работникот со решение ќе ја одложи од извршување конечната одлука до правосилноста на одлуката по работниот спор.

Жалбата против решението од став 1 на овој член не го одложува неговото извршување.

Против конечното решение на органот на инспекцијата на трудот од став 2 на овој член не може да се покрене управен спор.

Член 26

Против решението на општинскиот орган на инспекцијата на трудот може да се изјави жалба до Републичкиот инспекторат за труд.

Против првостепеното решение на Републичкиот инспекторат за труд жалбата се изјавува до претседателот на Републичкиот комитет за труд.

Жалбата од ставовите 1 и 2 на овој член се поднесува во рок од 8 дена од денот на приемот на решението.

Жалбата го одложува извршувањето на решението освен во случаите од членовите 19 и 20 на овој закон.

Член 27

Ако инспекторот на трудот утврди дека самоуправниот општ акт со кој се уредуваат правата и обврските на работниците од областа на работните односи и заштитата при работа не е во согласност со законот, друг пропис односно со општествен договор, самоуправна спогодба или самоуправниот општ акт кој мора да биде во согласност со друг самоуправен општ акт, должен е за тоа да ја предупреди организацијата.

Ако во рок од 30 дена, организацијата не го прифати предупредувањето од став 1 на овој член, инспекторот на трудот ќе го извести за тоа Собранието на општината.

Член 28

Кога инспекторот на трудот ќе утврди повреда на пропис од надлежност на друг орган должен е за тоа да го извести надлежниот орган.

Член 29

Ако повредата на законот, прописот и актот претставува прекршок или кривично дело, односно стопански престап, инспекторот на трудот е должен да поднесе барање, односно пријава за покренување на соодветна постапка.

Органот на кој му е поднесено барањето, односно пријавата од став 1 на овој член, за својата одлука е должен да го извести инспекторот на трудот што го поднел барањето, односно пријавата.

Член 30

Организацијата и работодавачот се должни веднаш да го известат инспекторот на трудот за одбивањето на работникот да работи поради тоа што смета дека не се преземени пропишаните мерки за заштита при работа.

По приемот на известувањето од став 1 на овој член инспекторот на трудот е должен веднаш да спроведе постапка за преземање на пропишани мерки за заштита при работа.

Член 31

Инспекцискиот надзор над примената на законите, другите прописи и општи акти во организациите кои произведуваат предмети за вооружување и воена опрема, се врши во согласност со соодветните прописи.

Член 32

Општинскиот орган на инспекцијата на трудот е должен да му достави на Републичкиот инспекторат за труд годишен извештај за својата работа најдоцна до 31 јануари наредната година.

Општинскиот орган на инспекцијата на трудот е должен да го извести Републичкиот инспекторат за труд за секој смртен случај, колективна повреда и потешка повреда на работа, најдоцна идниот ден по нивното случување, а записникот и известувањето за преземените мерки, да го достави во рок од 30 дена од настанувањето на смртта, односно повредата.

Член 33

Инспекторот на трудот е должен доверените работи и задачи да ги врши совесно и уредно, придржувајќи се кон законите и другите прописи и кон правилата за однесување за време на работата или во врска со работата и за непридржувањето кон тие обврски дисциплински и материјално е одговорен согласно со законот.

Инспекторот на трудот е одговорен и ако под влијание на одделни органи или лица пропушти да ги изврши дејствијата или не ги преземе мерките што врз основа на законот бил должен да ги изврши, односно преземе.

Член 34

Со парична казна од 50.000 до 150.000 динари ќе се казни за прекршок организација која:

1) ќе го спречи, односно попречува инспекторот на трудот во вршењето на работите на инспекцискиот надзор (членови 11 и 13) и

2) нема да го спроведе донесеното решение или нема да ги отстрани утврдените недостатоци што произлегуваат од него (член 16, член 17 став 2, член 24 став 2 и член 30 став 1).

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 20.000 до 40.000 динари и одговорното лице во организацијата.

За прекршок од став 1 на овој член, работодавачот ќе се казни со парична казна од 30.000 до 100.000 динари.

Член 35

Се овластува претседателот на Републичкиот комитет за труд во рок од 6 месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон да го пропише:

— начинот на вршењето на прегледот во организациите и кај работодавачите,

— вршењето на увидот на смртните случаи, колективните и потешките повреди на работа и

— образецот на легитимацијата на инспекторот на трудот.

Член 36

Инспекторите на трудот кои со денот на влегувањето во сила на овој закон се во работен однос во општинските органи на инспекцијата на трудот, а имаат најмалку виша стручна подготовка од електро, машинска и управна насока или виша стручна подготовка за заштита при работа и работат како инспектори на трудот, можат и натаму да останат и да бидат назначени на тие работи и задачи.

Член 37

Со влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за инспекцијата на трудот („Службен весник на СРМ“ број 45/73).

Со влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат и одредбите од глава V — овластување и постапка на инспекцијата на трудот од Законот за заштита при работа („Службен весник на СРМ“ број 45/73).

До донесувањето на прописите од член 35 на овој закон ќе се применуваат Упатството за легитимацијата на инспекторот на трудот („Службен весник на СРМ“ број 14/74) и Упатството за содржината на писмениот извештај за смртни случаи, потешки повреди и колективни несреќи на работниците за време на работа („Службен весник на СРМ“ број 14/74).

Член 38

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

493.

Врз основа на член 28, а во врска со член 39 од Законот за избор на членови на делегациите и на делегатите во собранијата на општествено-политичките и самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“ број 41/81) и Заклучокот на Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ од 26 септември 1985 година, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА ЕДЕН ДЕЛЕГАТ ВО СОБОРОТ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА СОБАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА

I

Се распишуваат дополнителни избори за избор на еден делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија од делегатската изборна единица на Собранието на општината Гази Баба — Скопје, согласно Одлуката за определување на бројот на делегатите што се делегираат во Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ број 41/81).

II

Дополнителни избори за избор на еден делегат во Соборот на здружениот труд во Собранието на СРМ на општината Гази Баба ќе се одржат на 31 октомври 1985 година.

Дополнителните избори да се извршат според новата листа на кандидати.

III

Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а пропишаните рокови за изборните дејствија почнуваат да течат од 4 октомври 1985 година.

За спроведувањето на ова решение се грижат Општинската изборна комисија на општината Гази Баба — Скопје, под надзор на Републичката изборна комисија

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-6218

27 септември 1985 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
дипл. инж. **Станко Младеновски**, с. р.

494.

Врз основа на член 59 став 3 од Законот за заштита на спомениците на културата („Службен весник на СРМ“ бр. 24/73), во врска со член 510 од Законот за здружениот труд, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА РО РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА

За вршител на должноста директор на Работната организација Републички завод за заштита на спомениците на културата се именува инж. арх. Тодор Паскали, досегашен в. д. директор на Заводот.

Бр. 17-1489/1

13 септември 1985 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

495.

Врз основа на член 72 став 3 од Законот за заштита на природните реткости („Службен весник на СРМ“ бр. 41/73), во врска со член 510 од Законот за здружениот труд, Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА ПРИРОДНИТЕ РЕТКОСТИ

За вршител на должноста директор на Републичкиот завод за заштита на природните реткости се именува Смиљана Хаџи Митрова, референт за заштита на природните реткости од областа на геологијата, со стручно звање конзерватор советник во Заводот.

Бр. 17-1488/1

13 септември 1985 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

496.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 433 од Уставот на СР Македонија и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по јавната расправа, на седницата одржана на 27 јуни 1985 година донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА член 38 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, донесен од Собранието на оваа Заедница на седницата одржана на 22 јуни 1983 година („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84).

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, по повод поднесена претставка, поведе постапка за оценување законитоста на член 38 од Статутот означен во точката 1 на ова решение, затоа што се постави прашањето за неговата согласност со Законот за пензиско и инвалидско осигурување.

4. На јавната расправа, Судот утврди дека со оспорениот член 38 од Статутот е предвидено старосната, предвремената старосна и инвалидска пензија да може да се определува и да се исплатува најмногу до износот од 85 отсто од просечниот личен доход остварен во Републиката во претходната година зголемен за четири пати, а семејната најмногу во висина определена според процентите од член 65 став 1 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување од највисоката пензија според став 1 на овој член.

5. Со член 30 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/83) е предвидено највисоката старосна пензија утврдена според овој Закон да не може да изнесува повеќе од 85 отсто од просечниот личен доход остварен во Републиката во претходната година, зголемена за четири пати, додека според член 31 став 1 од Законот, старосната пензија во текот на годината задолжително се усогласува со движењето на номиналните лични доходи на работниците вработени во општествениот сектор на територијата на Републиката, а висината, начинот и роковите за усогласувањето се утврдуваат со самоуправен општ акт на Заедницата во согласност со општествен договор.

Од означените законски одредби произлегува дека Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија е овластена со свој самоуправен општ акт во согласност со општествен договор да ги утврди само висината, начинот и роковите за усогласување на старосните пензии, но не и да ја пропишува висината и исплатата на пензиите.

Со оглед на тоа што со оспорениот член 38 од Статутот е предвидено старосната, предвремената старосна и инвалидската пензија да може да се определува и да се исплатуваат најмногу до износот од 85 отсто од просечниот личен доход остварен во Републиката во претходната година зголемен за четири пати, Судот утврди дека Заедницата пропишувајќи ја висината и исплатата на пензијата, всушност ги пречекорила овластувањата дадени во Законот, поради што утврди дека оваа одредба од Статутот не е во согласност со член 31 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У бр 279/84
27 јуни 1985 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с. р.

497.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки по јавната расправа, на седницата одржана на 3 јули 1985 година донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВААТ ТОЧКИТЕ 2, 4 и 5 алинеја 3 од Одлуката бр. 0201-3825/1 за измена и дополнување на деталниот урбанистички план на град Штип, донесена од Собранието на општина Штип на седницата одржана на 16 декември 1982 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во „Службен гласник на општината Штип“.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 1/85 од 13 март 1985 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на Одлуката означена во точката 1 од оваа одлука, затоа што таа е донесена во постапка предвидена со членовите 30 и 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање.

4. На јавната расправа, Судот утврди дека со оспорената одлука, покрај другото, се вршат и следните измени на урбанистичкиот план: промена на урбанистичката парцела 5 кај комуналната установа и на бр. 47/79 на ул. „Тригор Прличев“, промена на скретницата на урбанистичката парцела бр. 147 во населба Автокоманда, и доградба на две гаражи на ул. „Панче Караџов“ бр. 17 на урбанистичката парцела бр. 44. Исто така, Судот утврди дека овие измени не се измени од помал обем предвидени во член 34 од Законот за просторно и урбанистичко планирање.

Согласно член 30 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, просторните и урбанистичките планови во сите фази на изработување, освен за помали измени, задолжително се ставаат на јавен увид и по нив се организира јавна расправа.

Со оглед на тоа што, во конкретниот случај по Одлуката за измена на урбанистичкиот план не е одржан јавен увид и не е организирана јавна расправа, Судот утврди дека таа, во означените делови, не е во согласност со член 30 од наведениот Закон.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 1/85
3 јули 1985 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с. р.

498.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 5 септември 1985 година донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВААТ член 13 точка 8, член 14 и член 17 од Правилникот за станбени односи, донесен од работниците во Работната заедница на Службата на општественото книговодство во СР Македонија — Филијала во Куманово со референдум одржан на 19 октомври 1982 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Работната заедница на Службата на општественото книговодство во СР Македонија — Филијала во Куманово на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, по повод поднесена претставка, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на член 13 точка 8, член 14

и член 17 од Правилникот означен во точката 1 на оваа одлука, затоа што се постави прашањето за нивната уставност и законитост.

4. На седницата Судот утврди дека во член 13 се предвидени основите за утврдување редот на првенството за решавање на станбеното прашање на работниците и, меѓу другото, во точка 8 е предвиден основот повреда на работните обврски.

Со член 14 од Правилникот е предвидено добивање на определен број бодови поради повреда на работните обврски и тоа во зависност од видот на изречената дисциплинска мерка.

Согласно член 21 и 23 од Уставот на СР Македонија работниците во основната организација на здружениот труд односно во работната заедница утврдуваат основи и мерила за распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка, а според член 42 став 1 од Законот за станбените односи и член 463 од Законот за здружениот труд („Службен весник на СРМ“ бр. 36/73 и 14/75), работниците со општ акт го утврдуваат начинот, условите и редот на првенството, а тоа значи основите и мерилата според кои ќе се врши распределбата на станови кои се даваат на користење.

Од означените уставни и законски одредби произлегува дека е самоуправно право на работниците во организациите на здружениот труд односно во работната заедница, во согласност со Уставот и законот, да предвидат основи и мерила за утврдување редот на првенство за доделување на стан. Притоа, при утврдувањето на овие основи и мерила, работниците можат да предвидат, освен социјално-економските и такви критериуми кои се поврзани со придонесот на работникот во работата и со успехот на организацијата во која работи. Меѓутоа, дисциплинската казна не може да се предвиди како основ за намалување на определените бодови во утврдувањето на првенството за решавање на станбеното прашање, затоа што во оспорениот Правилник дисциплината не е предвидена како основ за утврдување на бодови при распределба на станови, туку како елемент е предвидена повреда на работните обврски.

Со оглед на тоа што со член 13 точка 8 од оспорениот Правилник повредата на работните обврски е предвидена како еден од основите за утврдување редот на првенството за решавање на станбените прашања, а во член 14 по овој основ е предвидено одбивање определен број бодови зависно од видот на изречената дисциплинска мерка, Судот утврди дека тие не се во согласност со членовите 21 и 23 од Уставот на СР Македонија, и со член 42 од Законот за станбените односи, односно дека се во спротивност со членот 463 од Законот за здружениот труд.

5. Со член 17 од оспорениот Правилник се предвидени мерила по основот семејна состојба на работникот, при што се прави разлика во зависност од тоа дали работникот ги издржува сите членови на семејното домаќинство.

Во оддел II став 3 алинеја 9 од Основните начела и член 204 од Уставот на СР Македонија е предвидено дека неприкосновената основа и положба на човекот ја сочинува еднаквоста во правата, должностите и одговорностите на граѓаните во согласност со уставноста и законитоста и дека сите граѓани се еднакви пред законот.

Судот утврди дека со различното вреднување на овој основ зависно од тоа дали работникот ги издржува членовите на своето семејно домаќинство, се повредува уставното начело на еднаквост на граѓаните во нивните права.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 8/85

5 септември 1985 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с. р.

499.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 10 јули 1985 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА член 41 од Самоуправната спогодба за заедничките основи и мерила за распоредување на чистиот доход и за распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка, усвоена од работниците во основните организации на здружениот труд — централни основни училишта во состав на Работната организација за основно образование и воспитание „11 Септември“ во Кичево, со референдум на 26 декември 1983 година и на 16 април 1984 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Работната организација за основно образование и воспитание „11 Септември“ — Кичево, на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 168/84, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на оспорениот член од Самоуправната спогодба означена во точката 1 на оваа одлука. Постапката е поведена затоа што се постави прашањето за согласноста на оспорениот член со уставното начело за распределба според трудот.

4. Судот на седницата утврди дека во оспорениот член 41 од Спогодбата е предвидено работниците — жени со 30—35 години работен стаж и работниците — мажи со над 35 години работен стаж, во распределбата на средствата за лични доходи по основот минат труд да учествуваат со 35% од тековниот труд.

Со оглед на тоа што со оспорениот член од спогодбата е предвидено засилено вреднување на минатиот труд на работниците пет години пред исполнувањето на условите за пензија, независно од вложениот труд и резултатите на трудот, Судот утврди дека тој не е во согласност со начелото за распределба според трудот, утврдено во член 22 од Уставот на СР Македонија и дека е во спротивност со член 126 став 1 од Законот за здружениот труд.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 168/84
10 јули 1985 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с. р.

500.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 5 септември 1985 година донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВААТ одредбите од актите на Заводот за рехабилитација на деца и младинци во Скопје, донесени од Привремениот одбор:

— член 57 од Правилникот за одговорноста на работниците и работата на дисциплинската комисија, донесен на 19 јануари 1984 година и Одлуката за дополнување на член 25 од овој Правилник, донесена на 26 мај 1984 година;

— член 148 од Правилникот за работни односи, донесен на 7 октомври 1984 година;

— член 55 од Правилникот за организација и систематизација на работите и работните задачи, донесен на 7 октомври 1984 година, како и

— член 210 од Статутот, донесен со референдум на 17 октомври 1978 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означениот Завод, на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 249/84 од 5 јуни 1985 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на одредбите означени во точката 1 на оваа одлука. Постапката е поведена затоа што се постави прашањето за спротивноста на овие одредби со членовите 202 и 577 став 1 од Законот за здружениот труд.

4. На седницата Судот утврди дека според член 57 од Правилникот за одговорноста на работниците и работата на дисциплинската комисија, член 55 од Правилникот за организација и систематизација на работите и работните задачи, член 148 од Правилникот за работните односи и член 210 од Статутот, овие акти влегуваат во сила по нивното донесување.

Според член 577 став 1 од Законот за здружениот труд, самоуправните општи акти се објавуваат пред да влезат во сила.

Со оглед на тоа што со означените одредби се предвидува дека оспорените акти влегуваат во сила од денот на нивното донесување, а не по нивното објавување, Судот утврди дека тие се во спротивност со член 577 став 1 од Законот за здружениот труд.

5. Понатаму, Судот утврди дека според Одлуката за изменување и дополнување на член 25 од Правилникот за одговорноста на работниците и работата на дисциплинската комисија, дисциплинската постапка се поведува и по барање на раководителите на одделенијата со посебни овластувања за кои такво овластување не е предвидено во член 202 од Законот за здружениот труд. Поради тоа, оваа одлука е во спротивност со означената законска одредба.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У бр. 249/84

5 септември 1985 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗДРУЖЕНА СИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 3

247.

Врз основа на член 83 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78) и член 15 став 12 од Самоуправната спогодба за здружување во Здружена СИЗ за социјална заштита на град Скопје, Собранието на Здружената СИЗ за социјална заштита, на седницата одржана на 30 септември 1985 година, донесе

Висината на стапката на придонесот од вршење земјоделска дејност ќе изнесува 0,14%.

Член 4

Висината на стапката на придонесот од самостојно вршење на стопанска и нестопанска дејност ќе изнесува 1%.

Член 5

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 01-9 од 25 март 1985 година за утврдување висината на стапките на придонесите на Здружената самоуправна интересна заедница за социјална заштита на град Скопје за 1985 година.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. X. 1985 година.

Бр. 01-102

20 септември 1985 година

Скопје

Претседател,
Олга Шпигова, с. р.

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРУЖЕНАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ГРАД СКОПЈЕ ЗА 1985 ГОДИНА

Член 1

Висината на стапката на придонесот што го уплатуваат основните организации на здружен труд од доходот како приход на Здружената самоуправна интересна заедница за социјална заштита на град Скопје ќе изнесува 0,25%.

Член 2

Висината на стапката на придонесот од личен доход од работен однос од нестопанство ќе изнесува 0,85%.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ

Пред Општинскиот суд Скопје I — Скопје покрената е постапка за поништување на чековна книшка, со чековна сметка бр. 40100-620-21-840-8017-2791/88, отворена при Љубљанска банка Основна банка — Скопје, како и чекови под бр. 660251-260, на лицето Нелковска Бранка, под Р. бр. 180/85.

Се моли секој оној кај кого се наоѓаат чековната сметка и изгубените чекови, кој ќе ги најде или знае нешто за нив да го извести судот во рок од 90 дена. Во спротивно истите ќе бидат поништени.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, Р. бр. 180/85. (119)

Пред овој суд е покрената постапка за амортизација на меница, за што е оформен предмет Р. бр. 90/84, каде како предлагач се јавува „Конус“ — Хемиска индустрија од Словенске Коњице, против противникот „Трготекстил“, ООЗТ Малопроджба.

Од страна на предлагачот е издадена меница под бр. 004437 на износ од 275.312,40 динари во која како трасант се јавува „Трготекстил“ — Скопје, ООЗТ Малопроджба, а како авалист Стопанска банка Основна банка — Скопје. Меницата е издадена на 24. VI. 1983 година, со ден на достасаност 21. IX. 1985 година

Се моли секој оној кај кого се наоѓа меницата или нешто знае за истата да го извести судот во рок од 90 дена од денот на објавувањето на огласот.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, Р. бр. 90/84. (112)

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Пред Општинскиот суд Скопје II — Скопје заведен е спор за развод на брак по правната работа на тужителката Сунчица Ефремовиќ — Гинави од Скопје, ул. „Филип Филиповиќ“ бр. 40, против тужениот Гаафер Гинави од Судан, со непозната адреса. Вредност на спорот 4.000,00 динари.

Се поканува тужениот Гаафер Гинави да се јави во судот во рок од 30 дена или да ја достави сегашната адреса на живеење. Во спротивно, ќе му биде одреден привремен старател во смисла на чл. 84 од ЗПП кој ќе ги застапува интересите на тужениот по предметниот спор.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, П. бр. 2910/85. (114)

Во овој суд заведен е спор за утврдување на сопственост по тужбата на тужителите Димче Бошковски, ул. „Благоја Мучето“ бр. 31-б нас. Лисиче, и Благоја Лазаревски, ул. „175“ бр. 25-а, Скопје, против тужената Џемиле Бекир Сулејман, со непозната адреса.

Се повикува тужената Џемиле Бекир Сулејман од Скопје да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас или во истиот рок да ја достави точната адреса на живеење.

Доколку тужената не се јави во рок од 30 дена, ќе биде застапувана од привремен старател.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, V П. бр. 2075/85. (111)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води вон-процесна постапка за докажување на смрт на лицето Халит Елмази, порано од Тетово, по предлог на Џабир Елмази од Тетово.

Се повикува лицето Халит Елмази од Тетово, како и секој друг кој знаел за неговиот живот да се јави во Општинскиот суд — Тетово во рок од 15 дена по објавувањето на овој оглас. Во спротивно, ќе се докаже смртта на лицето Халит Елмази.

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 550/85. (115)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води вон-процесна постапка за докажување на смрт на лицето Имери Осман Казим, порано од с. Шипковица, СО Тетово, по предлог на предлагачката Казими Мериме од с. Шипковица.

Се повикува лицето Имери Осман Казим од с. Шипковица, СО Тетово, како и секој друг кој знае за неговиот живот да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 15 дена по објавувањето на огласот. Во спротивно ќе се докаже смртта на лицето Имери Осман Казим.

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 530/85 (116)

Пред овој суд се води постапка за исполнување на договор за купопродажба по тужбата на тужителот Бранко Стојанов Станковски од село Непроштено, против тужениот Трпко Атанасов Силјановски од с. Непроштено, а сега со непозната адреса.

Се повикува тужениот Трпко Силјановски да се јави во судот или да овласти свој полномошник кој ќе го застапува во оваа постапка. Во спротивно, во рок од 30 дена по истекот од денот на објавувањето на огласот, судот преку Центарот за социјални работи во Тетово ќе му постави привремен застапник кој ќе ги застапува неговите интереси во оваа постапка.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1545/85. (117)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за долг по тужбата на тужителот Абази Гафур од с. Челопек, Тетовско, против тужениот Амети Хамди Али од с. Челопек, а сега на привремена работа во Германија, со непозната адреса.

Се повикува тужениот Амети Хамди Али да се јави во судот, да достави точна адреса и да одреди полномошник кој ќе го застапува по овој предмет во рок од 30 дена по објавувањето на огласот.

По истекот на овој рок судот ќе му постави привремен старател на тужениот преку Центарот за социјални работи — Тетово.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1049/85. (113)

ОПШТИНСКИ СУД ВО СТРУМИЦА

Пред Општинскиот суд во Струмица, под Р. бр. 391/84 година, се води постапка за прогласување на исчезнато лице за умрено и тоа за лицето Алапулов Атанас Тане од село Костурино, Струмичко, роден 1906 година во истото село.

Се претпоставува дека исчезнатото лице Тане не е веќе жив, за него единствено се знае дека е пребеган во Бразилија уште во 1949 година и кусо време по тоа само еднаш до двапати се јавил. До денес, односно во последните 5 години, немало никакви вести за него и може да се претпостави дека е умрен.

Се повикува истиот доколку е жив или секое лице кое знае нешто за него да се јави во овој суд во рок од 3 месеци од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“. Во спротивно, по истекот на предвидениот рок и изведувањето на останатите докази, споменатото лице ќе биде прогласено за умрено.

Од Општинскиот суд во Струмица, Р. бр. 391/84. (118)

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ

Загубениот тркалезен печат под назив: „Координативно тело на Основните организации на Сојузот на социјалистичката младини на Македонија при интердисциплинарните студии за новинарство — Скопје“ се огласува за неважен. (4068)

Загубениот тркалезен печат под назив: „Културно уметничко друштво „Китка“ — Драчево се огласува за неважен. (4069)

Загубениот тркалезен печат под назив: „Градежна работна организација „Маврово“ н. сол. о на ООЗТ, ОЗТ за проектирање, консалтинг и студии на градежни објекти, урбан. и објекти од инфраструктура „Мавропроект“ Н. СОЛ. О. — Скопје“ се огласува за неважен. (4154)

Загубениот тркалезен печат под назив: „Општински ракометен одбор — Кочани“ се огласува за неважен. (4728)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Воена книшка на име Џудет Истрефи, с. Велешта, Струга. (4110)

Воена книшка на име Ристо Бакушовски, Тетово. (4111)

Воена книшка на име Мејди Јашари, с. Гајре, Тетово. (4113)

Лична карта на име Србо Стојилковиќ, железничка станица бр. 14, Куманово. (4119)

Возачка дозвола на име Србо Стојилковиќ, железничка станица бр. 14, Куманово. (4120)

Сообраќајна дозвола на име Екрем Касами, с. Ларце, Тетово. (4129)

Тековна сметка бр. 02166-0 и чекови од 0153958 до 0153960 на име Томе Стојановски, Скопје. (4143)

- Воена книшка на име Зоран Мустачки, с. Ми-
трашинци, Берово. (4170)
- Воена книшка на име Риза Куртиши, с. Пирок,
Тетово. (4183)
- Воена книшка на име Селамедин Илџази, с. Пр-
шовце, Тетово. (4198)
- Пасош на име Абдилазис Шабани, с. Доброште,
Тетово. (4201)
- Возачка дозвола бр 11375/80 на име Рефаил Са-
дики, с. Желино, Тетово. (4228)
- Воена книшка на име Нагип Таири, с. Камењане,
Тетово. (4231)
- Лична карта и возачка дозвола на име Слободан
Стојанов, с. Црвулево, Штип. (4235)
- Возачка дозвола на име Музафер Таири, Тетово.
(4248)
- Воена книшка на име Сервет Арифџи, ул. „Г. Стој-
чески“ бр. 122, Тетово. (4264)
- Воена книшка на име Себајдин Мемеди, ул. „Р.
Џониќ“ бр. 4, Тетово (4267)
- Возачка дозвола на име Семи Велиу, с. Форино,
Гостивар. (4272)
- Воена книшка на име Спасе Војнески, ул. „Ј. Сан-
дански“ бр. 22, Македонски Брод. (4277)
- Возачка дозвола на име Љупчо Стојчевски, с.
Митрашинци, Берово. (4289)
- Пасош на име Сенчо Николов, с. Умин Дол, Ку-
маново. (4344)
- Воена книшка на име Перо Џелат, нас. Карпош,
Куманово. (4345)
- Воена книшка на име Дане Соколовски, ул. „Со-
лунска“ бр. 15, Делчево. (4352)
- Воена книшка на име Глигор Буровски, с. Ру-
синово, Берово. (4396)
- Воена книшка на име Мифтар Имери, с. Бого-
виње, Тетово. (4428)
- Пасош бр. МА 823418, издаден од Кочани, на
име Стојан Богатинов, ул. „4 јули“ бр. 15, Кочани
(4438)
- Воена книшка на име Абдилбари Асани, с. Гај-
ре, Тетово. (4447)
- Воена книшка на име Благоја Алексовски, ул.
„Ленинова“ бр. 42, Куманово. (4450)
- Воена книшка на име Васил Петров, Кавадар-
ци. (4459)
- Тапија бр. 372/57 од 6. VIII. 1957 година на име
Ристо Стојкоски, ул. „Димитар Влахов“ бр. 23, Ох-
рид. (4493)
- Воена книшка на име Методи Танев, ул. „Б. Ха-
џи Петров“ бр. 26, Кавадарци. (4504)
- Пасош на име Весна Величковиќ, Куманово (4518)
- Сообраќајна дозвола на име Моме Стефаноски,
ул. „М. Ацев“ бр. 75, Тетово. (4522)
- Воена книшка на име Сенди Џемаили, с. Сед-
ларце, Тетово. (4704)
- Возачка дозвола на име Агим Зибири, с. Г. Пал-
чиште, Тетово. (4752)
- Пасош издаден од СВР Штип на име Загорка
Давкова, ул. „Пиринска“ бр. 31, Штип. (4800)
- Пасош бр. МВ 224341, издаден од ОВР — При-
леп, на име Љупчо Мирчески, ул. „Маркова“ бр.
72, Прилеп (4809)
- Свидетелство за V одделение на име Тодоровски
Ратко, Титов Велес. (4711)
- Свидетелство за VIII одделение на име Арсовска
Анѓа, Т. Велес. (4712)
- Свидетелство за V одделение на име Петровска
Џвета, Титов Велес (4713)
- Свидетелство за VI одделение на име Здравева
Славица, Титов Велес. (4714)
- Свидетелство за VIII одделение на име Анаста-
сова Јагода, Титов Велес. (4715)
- Здравствена легитимација на име Џемаил Јусу-
фи, Тетово. (4716)
- Здравствена легитимација на име Ибраим Деми-
ров, Штип. (4717)
- Здравствена легитимација на име Валентина Бол-
тазова, Штип. (4718)
- Здравствена легитимација на име Златко Митев,
Штип. (4719)
- Здравствена легитимација на име Александра Ми-
чанова, Штип. (4720)
- Здравствена легитимација на име Мице Миџанов,
Штип. (4721)
- Здравствена легитимација на име Славјанка Рис-
това, Штип. (4722)
- Здравствена легитимација на име Славка Стоја-
нова, Штип. (4723)
- Здравствена легитимација на име Родна Јованова,
Штип. (4724)
- Здравствена легитимација на име Славчо Пере-
нев, Штип. (4725)
- Воена книшка на име Решат Тоџи, Скопје. (4726)
- Свидетелство на име Боро Магдески, Прилеп.
(4727)
- Свидетелство за VIII одделение на име Илџаз
Синаноски, Прилеп. (4728)
- Работна книшка на име Томе Јовановски, Крива
Паланка. (4729)
- Работна книшка на име Ристе Тодоровски, Ох-
рид. (4730)
- Здравствена легитимација на име Емсаља Зибири,
Тетово. (4731)
- Здравствена легитимација на име Мирон Нико-
лов, Штип. (4732)
- Индекс бр. 9858 на име Анка Крамарска, Берово.
(4733)
- Здравствена легитимација на име Абуш Идризи,
Тетово. (4735)
- Лична карта на име Трајко Лукетовски, Тетово.
(4736)
- Свидетелство за VIII одделение на име Македон-
ка Алексовска, Гостивар. (4737)
- Свидетелство за VII одделение на име Пајазит
Исени, Гостивар. (4742)
- Здравствена легитимација на име Мемед Селман,
Штип. (4743)
- Здравствена легитимација на име Адна Мемед,
Штип. (4744)
- Здравствена легитимација на име Наџифе Мемед,
Штип. (4745)
- Здравствена легитимација на име Самије Мемед,
Штип. (4746)
- Здравствена легитимација на име Фатиме Мемед,
Штип. (4747)
- Здравствена легитимација на име Сабри Мемед,
Штип. (4748)
- Здравствена легитимација на име Димитар Јова-
новски, Штип. (4749)
- Воена книшка на име Зоран Гаковски, Скопје.
(4751)
- Индекс бр. 8447 на име Китановска Ленче, Титов
Велес. (4752)
- Работна книшка на име Ристовска Петкана, Ти-
тов Велес (4753)
- Работна книшка на име Дафина Трниниќ, Скоп-
је. (4754)
- Воена книшка на име Абис Сељадин, Скопје.
(4755)
- Свидетелство на име Антоние Пресилски, При-
леп (4756)
- Свидетелство за VIII одделение на име Шаќир
Шибевиќ, Прилеп (4757)
- Воена книшка на име Јане Ристевски, Куманово.
(4758)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Ра-
мије Имери, Тетово. (4759)
- Свидетелство за VIII одделение на име Таџедин
Сали, Тетово (4760)
- Здравствена легитимација на име Марица Трпес-
ка, Тетово (4761)
- Книшка на име Неџадин Имери, Тетово. (4763)
- Здравствена легитимација на име Ваит Ваити,
Тетово. (4764)
- Здравствена легитимација на име Мијалче Арсов,
Штип. (4765)
- Работна книшка на име Миле Павловски, Крива
Паланка. (4766)
- Работна книшка на име Миле Велкоски, Охрид.
(4767)

Здравствена легитимација на име Снежана Стојанова, Штип. (4768)
 Работна книшка на име Глигор Насевски, Штип. (4769)
 Здравствена легитимација на име Марија Николова, Штип. (4770)
 Здравствена легитимација на име Лилјана Атанасова, Штип. (4771)
 Ученичка книшка на име Славица Цветаноска, Прилеп. (4772)
 Свидетелство на име Слободан Дичоски, Прилеп. (4773)
 Работна книшка на име Ангелкоски Стојо, Македонски Брод. (4774)
 Свидетелство на име Маре Миркова, Д. Капија. (4775)
 Работна книшка бр. 62108 на име Бурхандин Нежири, Тетово. (4776)
 Здравствена легитимација на име Хаџире Есати, Тетово. (4777)
 Здравствена легитимација на име Фисник Идризи, Тетово. (4778)
 Здравствена легитимација на име Незифе Идризи, Тетово. (4779)
 Здравствена легитимација на име Сарајка Јованоска, Тетово. (4780)
 Здравствена легитимација на име Раслије Јашари, Тетово. (4781)
 Свидетелство за I, II и III година на име Изар Фаризи, Гостивар. (4782)
 Свидетелство за V до VIII одделение на име Авин Шабани, Гостивар. (4784)
 Воена книшка на име Драги Георгиевски, Скопје. (4785)
 Диплома на име Зекрија Шабани, Куманово. (4786)
 Работна книшка на име Невзад Шерифи, Куманово. (4787)
 Уверение на име Јадранка Коцева, Кратово. (4788)
 Диплома на име Буриш Капроли, Гостивар. (4789)
 Здравствена легитимација на име Дилазер Целадинова, Штип. (4790)
 Здравствена легитимација на име Виолета Атанасова, Штип. (4791)
 Здравствена легитимација на име Анѓа Стојкоска, Прилеп. (4792)
 Лична карта на име Зураи Бавшкари, Тетово. (4793)
 Здравствена легитимација на име Земрије Имери, Тетово. (4795)
 Диплома на име Лулзие Абдили, Тетово. (4796)
 Здравствена легитимација на име Аџиф Беџули, Тетово. (4798)
 Свидетелство за VIII одделение на име Санде Јованов, Штип. (4799)
 Свидетелство на име Здравко Митров, Винаца. (4800)
 Лична карта на име Илко Шелевски, Прилеп. (4801)
 Диплома на име Селајдин Халити, Тетово. (4802)
 Здравствена легитимација на име Дестан Халипи, Тетово. (4803)
 Здравствена легитимација на име Костанца Штерјоска, Штип. (4804)
 Свидетелство на име Блажо Георгиевски, Куманово. (4805)
 Здравствена легитимација на име Суданан Шабани, Тетово. (4807)
 Воена книшка на име Пецо Костадиновски, Штип. (4809)
 Здравствена легитимација на име Спасија Тахир, Тетово. (4810)
 Лична карта на име Серафимовски Васо, Гостивар. (4811)
 Ученичка книшка на име Менсур Иџази, Гостивар. (4812)
 Здравствена легитимација на име Абдула Зејнелов, Штип. (4813)
 Свидетелство за IV клас и завршен испит на име Мирјана Костова, Штип. (4814)

Здравствена легитимација на име Деса Милева, Штип. (4815)
 Свидетелства од I до III година на име Живко Радески, Прилеп. (4816)
 Свидетелство на име Тони Ѓорѓиоски, Прилеп. (4817)
 Лична карта на име Нове Трајкоски, Прилеп. (4818)
 Свидетелство за II година на име Мевлидина Кадумиќ, Прилеп. (4819)
 Здравствена легитимација на име Радивојка Лазарева, Прилеп. (4820)
 Диплома на име Славе Рунески, Прилеп. (4821)
 Свидетелство за VIII одделение на име Цветан Човкоски, Прилеп. (4822)
 Диплома на име Симонова Весна, Титов Велес. (4823)
 Диплома на име Исмаил Емин, Тетово. (4824)
 Здравствена легитимација на име Зекир Беadini, Тетово. (4825)
 Свидетелство за завршен испит на име Снежана Ѓорѓиевска, Тетово. (4826)
 Лична карта на име Абраим Халит, Тетово. (4827)
 Лична карта на име Назми Идризи, Тетово. (4828)
 Лична карта на име Шенаси Идризи, Тетово. (4829)
 Лична карта на име Фаузи Сисадери, Тетово. (4831)
 Свидетелство за I година на име Агим Ристеми, Гостивар. (4832)
 Свидетелство за IV година на име Блашка Иванова, Кочани. (4833)
 Здравствена легитимација на име Невенка Данилова, Кочани. (4834)
 Свидетелство за VIII одделение на име Ленче Митревска, Скопје. (4835)
 Диплома на име Драгица Сталеска, Прилеп. (4836)
 Здравствена легитимација на име Нове Шаркоски, Прилеп. (4837)
 Свидетелство за VIII одделение на име Томе Ристоски, Тетово. (4838)
 Здравствена легитимација на име Златица Гелева, Штип. (4839)
 Гарантен лист за патничко возило застава 101 — ГТ — 65/5V, број на сервисна книшка 25803, на име Димитар Михаиловски, Штип. (4840)
 Воена книшка на име Петре Јаневски, Скопје. (4841)
 Работна книшка на име Ида Василева, Битола. (4842)
 Работна книшка на име Јаглика Врукоска, Прилеп. (4843)
 Свидетелство за VIII одделение на име Божидар Загорац, Прилеп. (4844)
 Свидетелство за VIII одделение на име Менка Савеска, Прилеп. (4845)
 Свидетелство за II година на име Салиевска Фидарија, Ресен. (4846)
 Здравствена легитимација на име Нада Трајчевска, Тетово. (4847)
 Лична карта на име Нада Трајчевска, Тетово. (4848)
 Диплома на име Лулзие Абдили, Тетово. (4849)
 Диплома на име Ферим Хајдари, Тетово. (4851)
 Свидетелств на име Беќир Шурбани, Гостивар. (4852)
 Свидетелство на име Тони Коцев, Штип. (4854)
 Свидетелство за VIII одделение на име Лидија Јанева, Штип. (4855)
 Диплома на име Анка Данилова, Кочани. (4856)
 Ученичка книшка на име Лена Вемова, Винаца. (4857)
 Свидетелство за VIII одделение на име Славица Давјеноска, Прилеп. (4858)
 Свидетелство за VIII одделение на име Идриз Зекиловиќ, Прилеп. (4859)
 Свидетелство за VIII одделение на име Грозде Младеновиќ, Куманово. (4860)
 Свидетелство за VI одделение на име Селмано-виќ Јасмина, Титов Велес. (4861)

Лична карта на име Билал Мансути, Тетово.
Здравствена легитимација на име Реџа Зулнани, Тетово. (4863)
Лична карта на име Алија Лиласим, Тетово.
Здравствена легитимација на име Слободан Здравковски, Тетово. (4865)
Свидетелства од VI до VIII одделение на име Абдирауф Даути, Тетово. (4866)
Земјоделска здравствена легитимација на име Мухамед Адили, Тетово. (4867)
Свидетелство и диплома на име Фериде Терзиџија, Тетово. (4868)
Здравствена легитимација на име Снежана Николиќ, Тетово. (4869)
Здравствена легитимација на име Слободан Симјановски, Тетово. (4870)
Лична карта на име Слободан Симјановски, Тетово. (4871)
Свидетелство за IV одделение на име Ружа Спасеноска, Тетово. (4872)
Свидетелство на име Фарко Димитриевски, Гостивар. (4873)
Свидетелство на име Виолета Томевска, Гостивар. (4874)
Свидетелство за III и IV година на име Сузана Шеќеровска, Штип. (4875)
Диплома на име Борјанчо Стојанов, Штип. (4876)
Свидетелства за I и III година на име Љупчо Илиевски, Кочани. (4877)
Свидетелство за VIII одделение на име Руменчо Алексов, Винаца. (4878)
Работна книшка на име Екрем Исмаилов, Винаца. (4879)
Диплома на име Салији Мевљуда, Куманово.
Воена книшка на име Рамиз Мемши, Скопје.
Свидетелство за IV одделение на име Генко Алексовски, Прилеп. (4882)
Книшка на име Реџеп Демиров, Штип. (4883)
Воена книшка на име Бошковски Тодор, Скопје.
Работна книшка на име Мурат Рамадани, Г. Петров. (4885)
Здравствена легитимација на име Невзат Исмаиловски, Прилеп. (4886)
Свидетелство за III година на име Наташа Трајковска, Куманово. (4888)
Здравствена легитимација на име Емине Садики, Куманово. (4889)
Свидетелства за I, II и III година на име Славица Стојанова, Кавадарци. (4890)
Свидетелство за VIII одделение на име Кан Исени, Тетово. (4891)
Свидетелство на име Тони Рамадани, Тетово.
Здравствена легитимација на име Фериде Асими, Тетово. (4893)
Земјоделска здравствена легитимација на име Исамиран Куртиши, Тетово. (4894)
Здравствена легитимација на име Фемие Ёсади, Тетово. (4895)
Земјоделска здравствена легитимација на име Мечит Беќири, Тетово. (4896)
Свидетелство на име Ванчо Војовски, Тетово.
Свидетелство за VIII одделение на име Сали Бехадини, Тетово. (4898)
Свидетелство за IV одделение на име Меди Јанузи, Гостивар. (4899)
Свидетелство за VIII одделение на име Назиф Селами, Гостивар. (4900)
Свидетелство за VIII одделение на име Хамит Минири, Гостивар. (4901)
Работна книшка на име Бедрије Асани, Гостивар. (4902)
Сообраќајна дозвола бр. 343—83 на име Фејзула Фејзулаи, Гостивар. (4903)
Свидетелство за IV година на име Сретко Јовановски, Гостивар. (4905)
Здравствена легитимација на име Радица Илиевска, Штип. (4906)
Свидетелство на име Силвана Ѓорѓиева, Штип.
Лична карта на име Љубе Гацев, Штип. (4908)
Свидетелство за матура на име Сузана Шеќеровска, Штип. (4909)

Свидетелство за I година на име Санде Јованов, Штип. (4910)
Свидетелство за VIII одделение на име Снежана Арсамтиева, Штип. (4911)
Воена книшка на име Андреја Мечкароски, Струга. (4912)
Работна книшка на име Васил Стеваноски, Прилеп. (4913)
Свидетелство за VI одделение на име Гордана Ангеловска, Куманово. (4915)
Здравствена легитимација на име Живко Ангеловски, Куманово. (4916)
Здравствена легитимација на име Борислав Имеровски, Куманово. (4917)
Ученичка книшка на име Снежана Цветковска, Кр. Паланка. (4918)
Диплома на име Џемаиловски Сабри, Т. Велес.
Свидетелства од I до IV година на име Сулејман Гафури, Тетово. (4920)
Диплома на име Сулејман Гафури, Тетово. (4921)
Здравствена легитимација на име Исман Муресли, Тетово. (4922)
Свидетелство за I година на име Илми Османи, Тетово. (4923)
Здравствена легитимација на име Амди Селмани, Тетово. (4924)
Здравствена легитимација на име Маније Салмани, Тетово. (4925)
Здравствена легитимација на име Себајете Адми, Тетово. (4926)
Свидетелство за VIII одделение на име Ёрфан Иланиќ, Тетово. (4927)
Свидетелство за VIII одделение на име Насер Пајазити, Тетово. (4928)
Земјоделска здравствена легитимација на име Ариф Илази, Тетово. (4929)
Свидетелство за IV одделение на име Славица Савеска, Тетово. (4930)
Свидетелство на име Садула Жупани, Гостивар.
Лична карта на име Садик Мустафаи, Гостивар.
Свидетелство на име Васо Атанасов, Гостивар.
Книшка на име Ранко Коцески, Гостивар. (4934)
Свидетелство за I година на име Асаноски Ислам, Гостивар. (4935)
Диплома на име Нагиб Јусуфи, Гостивар. (4936)
Штедна книшка на име Мазем Алили, Гостивар.
Свидетелство за VIII одделение на име Џелили Бајремали, Гостивар. (4938)
Индекс на име Лазо Јанев, Штип. (4939)
Свидетелство на име Борјана Манева, Штип.
Здравствена легитимација на име Анета Михајлова, Штип. (4941)
Здравствена легитимација на име Стојче Здравев, Штип. (4942)
Здравствена легитимација на име Стојка Ѓондева, Штип. (4943)
Земјоделска здравствена легитимација на име Зоран Цветановски, Штип. (4944)
Свидетелство на име Сашко Китановски, Берово.
Свидетелство за II клас на име Соња Михајловска, Кочани. (4946)
Свидетелство за VIII одделение на име Тоде Алексов, Кочани. (4847)
Работна книшка на име Миле Атанасов, Кочани.
Свидетелство за VIII одделение на име Жаклина Јованова, Кочани. (4949)
Работна книшка на име Стоилко Ѓориев, Винаца.
Воена книшка на име Ремзи Османи, Куманово.
Свидетелство за VIII одделение на име Салија Ибраимоски, Прилеп. (4953)
Свидетелство на име Славица Ѓореска, Прилеп.
Здравствена легитимација на име Горан Николоски, Прилеп. (4955)
Свидетелства за I и II клас на име Роза Петковска, Прилеп. (4956)
Свидетелство на име Лепа Илиоска, Прилеп.
Диплома на име Трајанка Најдоска, Прилеп.
Свидетелство за VIII одделение на име Кимова Оливера, Т. Велес. (4959)
Свидетелство за II година на име Ѓорѓиевска Снежана, Т. Велес. (4960)

Свидетелства од I до IV година на име Белул Цемаили, Тетово. (4961)
 Свидетелство за VIII одделение на име Осман Цезин, Радиовце, Тетово. (4962)
 Свидетелство на име Зуријат Сеадини, Тетово. Земјоделска здравствена легитимација на име Сабри Реџеџи, Тетово. (4964)
 Свидетелство на име Златко Китановски, Тетово. Свидетелство на име Борче Јовановски, Гостивар. Свидетелство на име Ристе Спасовски, Гостивар. Свидетелство на име Чермез Шасивари, Гостивар. Свидетелство на име Гулфере Салију, Гостивар. Свидетелство за V одделение на име Харун Шабани, Гостивар. (4970)
 Свидетелство на име Емине Сулејмани, Гостивар. Свидетелство на име Ачифе Мурати, Гостивар. Свидетелство на име Хилда Николоска, Гостивар. Свидетелство за VIII одделение на име Реџет Халили, Гостивар. (4974)
 Свидетелство на име Киро Вулески, Кочани. Свидетелство на име Јордан Џидров, Кочани. Свидетелство на име Зорица Дончевска, Скопје. Свидетелства за I и III година на име Милица Тамеска, Прилеп. (4980)
 Свидетелство за II клас на име Весна Петреска, Прилеп. (4982)
 Работничка книшка на име Елена Мирческа, Прилеп. (4983)
 Свидетелства за III и VI клас на име Флујтер Јикери, Куманово. (4984)
 Свидетелства за I и II година на име Мирко Василевски, Куманово. (4985)
 Ученичка книшка на име Жаклина Радуловиќ, Куманово. (4986)
 Работна книшка на име Грозде Коцевски, Куманово. (4987)
 Свидетелство за III година на име Китановски Јоле, Т. Велес. (4988)
 Свидетелство на име Канга Коцева, Д. Капија. Свидетелство за I година на име Јованка Крстева, Штип. (4990)
 Свидетелство за завршен испит на име Коста Зиков, Штип. (4991)
 Свидетелство за IV одделение на име Селадин Демиров, Штип. (4992)
 Здравствена легитимација на име Савка Миладинова, Штип. (4993)
 Здравствена легитимација на име Наташа Балабанова, Штип. (4994)
 Ученичка книшка на име Љупчо Пауков, Кочани. Свидетелство за I година на име Весна Златкова, Кочани. (4996)
 Ученичка книшка на име Фердо Минков, Кочани. Свидетелство за VIII одделение на име Владо Атанасов, Винаца (4998)
 Диплома на име Живко Андонов, Радовиш. (4999)
 Диплома на име Славица Долиќ, Куманово. (5000)
 Свидетелство за I година на име Бафтироски Исмаил, М. Брод. (5001)
 Свидетелство на име Величе Лазеска, М. Брод. Ученичка книшка на име Митревски Тони, Ресен. (5003)
 Свидетелство за II година на име Неџмедин Исмаил, Тетово. (5004)
 Свидетелство за IV одделение на име Абдураман Манупи, Тетово. (5005)
 Свидетелство за IV одделение на име Рафи Манупи, Тетово. (5006)
 Диплома на име Ванче Карпов, Тетово. (5007)
 Свидетелства од I до IV година и диплома на име Васко Стефановски, Тетово. (5008)
 Свидетелства за I и II година на име Владимир Наумовски, Тетово. (5009)
 Свидетелства од I до IV година и диплома на име Амите Дурлиши, Тетово. (5010)
 Лична карта на име Ејуп Амете, Тетово. (5011)
 Свидетелство за IV одделение на име Селвишане Демири, Тетово. (5012)
 Свидетелство за IV одделение на име Џемил Целадини, Тетово. (5013)

Работна книшка на име Рамадан Шерифи, Тетово. (5014)
 Диплома на име Кемаледин Хеисмани, Тетово. Свидетелства за I и II година на име Љаџифе Талири, Тетово. (5016)
 Работна книшка на име Бајрам Исџами, Тетово. Свидетелство за VIII одделение на име Оврам Јовчески, Гостивар. (5018)
 Свидетелства за II и IV година на име Мустафа Шеќери, Гостивар. (5019)
 Свидетелство за III клас на име Боби Лазаровски, Гостивар. (5020)
 Свидетелства за I и III година на име Намир Исеин, Гостивар. (5021)
 Свидетелство за II година на име Дилбер Билали, Гостивар. (5022)
 Свидетелство за VII одделение на име Реџеп Фидани, Гостивар. (5023)
 Свидетелство на име Љубица Миладинова, Штип. Здравствена легитимација на име Антонија Станков, Штип. (5025)
 Здравствена легитимација на име Лазо Томов, Штип. (5026)
 Здравствена легитимација на име Јованка Саракинова, Штип. (5027)
 Свидетелство за VIII одделение на име Ванчо Крстевски, Берово. (5028)
 Свидетелство за VIII одделение на име Снежана Симјанска, Кочани. (5029)
 Пасош на име Бранко Тренев, Кочани. (5030)
 Воена книшка на име Насер Исенол, Скопје. Свидетелство за II одделение на име Радован Демироски, Прилеп. (5032)
 Свидетелство за VI одделение на име Јован Атанасоски, Прилеп. (5033)
 Свидетелство за I година на име Тони Ангелески, Прилеп. (5034)
 Свидетелство на име Муамер Шаќировски, Прилеп. (5035)
 Работна книшка на име Зоран Вукановиќ, Куманово. (5036)
 Свидетелство за II година на име Фекрет Замбер, Куманово. (5037)
 Диплома на име Лила Милошевска, Куманово. Свидетелство за I година на име Весна Ангеловска, Куманово. (5039)
 Свидетелство за IV одделение на име Абдуловска Атиџе, Согле. (5041)
 Свидетелство за VIII одделение на име Синани Бујамин, Тетово. (5042)
 Свидетелства за I и II година на име Бејтула Минари, Гостивар. (5043)
 Свидетелства за I и II година на име Аднан Нуредини, Гостивар. (5044)
 Свидетелство на име Џемил Лимани, Гостивар. Свидетелство за VIII одделение на име Реџеп Адеми, Гостивар. (5046)
 Здравствена легитимација на име Ристо Николов, Винаца. (5047)
 Работна книшка на име Иљаз Јахи, Скопје. Штедна книшка бр. 417-33538/80 на име Борис Василевски, Битола. (5049)
 Свидетелство за VIII одделение на име Јагода Киприќеска, Прилеп. (5050)
 Свидетелство на име Николче Тремеоски, Прилеп. (5052)
 Свидетелство за VIII одделение на име Кате Илиеска, Прилеп. (5053)
 Свидетелство за I година на име Ефтимовска Марица, с. Претор. Ресен. (5054)
 Свидетелство за I година на име Ноневска Тања, с. Претор. Ресен. (5055)
 Свидетелство за VIII одделение на име Снежана Талевска, Т. Велес. (5056)
 Свидетелство за VIII одделение на име Јованче Трајковски, Т. Велес. (5057)
 Свидетелство за I година на име Месут Рамдани, Тетово. (5058)
 Свидетелство за VIII одделение на име Нехат Нуредини, Тетово. (5059)

Здравствена легитимација на име Мирослав Андонов, Тетово. (5060)

Свидетелство за I година на име Гоце Сиљановски, Тетово. (5061)

Свидетелства од I до III година на име Беќир Зеќири, Тетово. (5062)

Свидетелства од I до IV клас и диплома на име Али Нади, Тетово. (5063)

Свидетелство за VI одделение на име Кимет Реџеџи, Тетово. (5064)

Свидетелство на име Бојко Јосмоски, Тетово. (5065)

Свидетелство за III одделение на име Шериф Сулејмани, Тетово. (5066)

Свидетелство за V одделение на име Сефер Сулејмани, Тетово. (5067)

Свидетелство за VII одделение на име Енес Шабани, Тетово. (5068)

Свидетелство за VII одделение на име Исмет Елмази, Гостивар. (5069)

Лична карта на име Џулер Фетаи, Гостивар. (5070)

Свидетелства од I до IV година на име Мунуп Мемеди, Гостивар. (5071)

Свидетелство за III година на име Радмила Илиевска, Гостивар. (5072)

Здравствена легитимација на име Ангелко Алексов, Штип. (5073)

Здравствена легитимација на име Љубан Тасев, Штип. (5074)

Диплома на име Емил Клиничарски, Штип. (5075)

Свидетелство за II година на име Билјана Милчевска, Штип. (5076)

Свидетелство за I година на име Гордана Панова, Штип. (5077)

Воена книшка на име Горан Ристевски, Скопје. (5078)

Свидетелство на име Рубин Џергоски, Прилеп. (5079)

Свидетелство на име Сузана Дамческа, Прилеп. (5080)

Свидетелство на име Лепа Илиоска, Прилеп. (5081)

Воена книшка на име Живко Стаменоски, Прилеп. (5082)

Свидетелство за II година на име Татјана Ристеска, Прилеп. (5083)

Свидетелство за VIII одделение на име Калчо Наумовски, Куманово. (5084)

Свидетелство на име Биљана Илиевска, Куманово. (5085)

Свидетелства од I до IV година на име Кадрије Љутфиу, Куманово. (5086)

Свидетелство на име Валентина Стојановиќ, Куманово. (5087)

Свидетелство за I клас на име Раде Трајковски, Куманово. (5088)

Свидетелство од I до IV клас и диплома на име Саније Рамадани, Куманово. (5089)

Свидетелство за I година на име Бобан Спасовски, Куманово. (5090)

Работна книшка на име Ештреф Шанковски, Куманово. (5091)

Свидетелство за I година на име Сузана Трајковска, Куманово. (5092)

Свидетелство на име Гордана Тасиќ, Куманово. (5093)

Работна книшка на име Мира Симоновска, Куманово. (5094)

Свидетелства за III и IV година на име Дестан Халиловиќ, Куманово. (5095)

Свидетелство за I година на име Мате Бојковски, Куманово. (5096)

Свидетелство за II клас на име Томислав Стојановски, Кр. Паланка. (5097)

Свидетелство за VIII одделение на име Невзат Фејзулахи, Тетово. (5098)

Свидетелство за VIII одделение на име Лимзар Мустафи, Тетово. (5099)

Диплома на име Хусемицеват Хусеини, Тетово. (5100)

Свидетелство за I година на име Нагип Абдурамани, Тетово. (5101)

Свидетелство за VIII одделение на име Алија Демирал, Тетово. (5102)

Лична карта на име Сабрије Земули, Тетово. (5103)

Работна книшка на име Драгица Симјановска, Тетово. (5104)

Здравствена легитимација на име Јусуф Фазлиу, Тетово. (5105)

Здравствена легитимација на име Бесник Рамадани, Тетово. (5107)

Здравствена легитимација на име Петко Савески, Тетово. (5108)

Лична карта на име Ајро Бајра, Тетово. (5109)

Здравствена легитимација на име Исен Беџети, Тетово. (5110)

Свидетелство за V клас на име Аким Незари, Гостивар. (5111)

Лична карта на име Азис Хасани, Гостивар. (5112)

Свидетелство на име Лијази Османи, Гостивар. (5113)

Свидетелства за I и III година на име Хасан Имери, Гостивар. (5114)

Свидетелство за VIII одделение на име Бранко Мошоески, Гостивар. (5115)

Здравствена легитимација на име Коле Димитров, Штип. (5116)

Здравствена легитимација на име Катерина Карџалиева, Штип. (5117)

Здравствена легитимација на име Драгослав Герасимов, Штип. (5118)

Здравствена легитимација на име Стојка Штерџова, Штип. (5119)

Свидетелства за II и III година на име Трајана Стоилова, Штип. (5120)

Свидетелство на име Драгица Пецева, Радовиш. (5121)

Работничка книшка на име Арсо Станковски, Скопје. (5122)

Работна книшка на име Димитрија Бошевски, Прилеп. (5123)

Свидетелство за IV одделение на име Стојанка Стојанова, Кочани. (5124)

Свидетелство за II година на име Димитар Даов, Радовиш. (5125)

Работна книшка на име Милош Митровски, Куманово. (5126)

Работна книшка на име Борис Тренчески, Охрид. (5127)

Лична карта на име Судбије Рушити, Тетово. (5128)

Здравствена легитимација на име Ханин Хасани, Тетово. (5129)

Работна книшка на име Калчо Николов, Тетово. (5130)

Лична карта на име Мирослав Коцевски, Тетово. (5131)

Работна книшка на име Феим Селами, Тетово. (5132)

Здравствена легитимација на име Дритан Беадин, Тетово. (5133)

Свидетелство на име Ирфан Реџеџи, Тетово. (5134)

Земјоделска здравствена легитимација на име Валентин Касани, Тетово. (5135)

Свидетелство за I година на име Руније Шабани, Тетово. (5136)

Работна книшка на име Тасе Јакимовски, Гостивар. (5137)

Свидетелство за VIII одделение на име Џемиљ Саити, Гостивар. (5138)

Свидетелство на име Валентина Пејчиновска, Гостивар. (5139)

Свидетелства за I и II година на име Зеќирија Хамза, Гостивар. (5140)

Здравствена легитимација на име Стојка Миланова, Винаца. (5141)

Свидетелство на име Јахи Илаз, Скопје. (5142)

Свидетелство за завршен испит на име Адеми Зејнуша, Куманово. (5143)

Здравствена легитимација на име Милан Марковски, Скопје. (5144)

Свидетелство за VIII одделение на име Кемал Агуши, Г. Петров. (5145)

Здравствена легитимација на име Анѓа Ризоска, Прилеп. (5146)

Здравствена легитимација на име Николче Косикоски, Прилеп. (5147)

Книшка на име Благоица Трајковска, Куманово. (5148)

Свидетелства за III и IV година на име Рамонка Гајевска, Куманово. (5149)

Свидетелство за IV одделение на име Бобан Илиевски, Куманово. (5150)

Свидетелство за I клас на име Сузана Јовановска, Куманово. (5151)

Свидетелство за II клас на име Момчило Милковски, Куманово. (5152)

- Свидетелство за II година на име Шенаси Ља-
тифи, Куманово. (5204)
- Свидетелство за I година на име Селами Јашари,
Куманово. (5205)
- Свидетелство за VIII одделение на име Деса
Георгиевска, Кратово. (5206)
- Свидетелство за VIII одделение на име Боро
Пешковски, Кр. Паланка. (5207)
- Свидетелство за III година на име Тутковски Ан-
тонио, Ресен. (5208)
- Свидетелство за VI одделение на име Давчевски
Николче, Т. Велес. (5209)
- Свидетелство за IV одделение на име Пановска
Марика, Скопје. (5210)
- Работна книшка на име Николов Лазар, Т. Ве-
лес. (5211)
- Ученичка книшка на име Ајдарпашиќ Саит, Т.
Велес. (5212)
- Здравствена легитимација на име Бенјамин Еми-
ни, Тетово. (5213)
- Здравствена легитимација на име Јусуф Емини,
Тетово. (5214)
- Книшка на име Бесим Рамадани, Тетово. (5215)
- Свидетелство за VIII одделение на име Асип
Шабани, Тетово. (5216)
- Одобрение за такси, на име Елса Алим Тетово.
Лична карта на име Кадрија Мефаил, Тетово.
Земјоделска здравствена легитимација на име
Назмије Абдула, Тетово. (5219)
- Свидетелство за I година на име Јордан Трај-
коски, Прилеп. (5226)
- Свидетелство за I клас на име Славица Цвета-
носка, Прилеп. (5227)
- Свидетелство за I година на име Јанев Тодорче,
Т. Велес. (5228)
- Свидетелство на име Валентина Костова, Т. Велес.
Свидетелство на име Сали Салиу, Тетово. (5130)
- Здравствена легитимација на име Фатан Амита,
Тетово. (5131)
- Свидетелство за II година на име Фатмир Кам-
бери, Тетово. (5132)
- Свидетелства од I до III година на име Џевдет
Јакупи, Тетово. (5133)
- Свидетелство од I до IV година и диплома на
име Тефик Саити, Тетово. (5134)
- Свидетелство за VIII одделение на име Ѓоко Сто-
јановски, Тетово. (5135)
- Свидетелство за VIII одделение на име Екрем
Имери, Тетово. (5137)
- Здравствена легитимација на име Јулијана Пос-
толова, Штип. (5138)
- Здравствена легитимација на име Чола Шакиро-
ва, Штип. (5139)
- Здравствена легитимација на име Абедин Шаки-
ров, Штип. (5140)
- Здравствена легитимација на име Благојчо Ата-
насов, Штип. (5141)
- Свидетелство за V одделение на име Исмет Али-
мовски, Берово. (5142)
- Книшка на име Тодор Кучиевски, Кочани. (5143)
- Свидетелство за I година на име Љубица Јова-
нова, Кочани. (5144)
- Свидетелство на име Татјана Илиеска, Скопје.
Свидетелство за I година на име Борис Наумо-
ски, Прилеп. (5147)
- Свидетелство за VI одделение на име Снежана
Тоневска, Т. Велес. (5149)
- Свидетелство на име Ибраима Мурати, Т. Велес.
Свидетелство за IV одделение на име Јанка
Трајчевска, Т. Велес. (5150)
- Лична карта на име Ванчо Пехливанов, Штип.
Свидетелство за VIII одделение на име Станка
Петрова, Штип. (5152)
- Свидетелство на име Ацо Киров, Штип. (5153)
- Диплома на име Ацо Димчов, Штип. (5154)
- Воена книшка на име Ванчо Спиrowsки, Скопје.
Свидетелство за I година на име Горѓиевски Бор-
че, Драчево. (5156)
- Свидетелство за VIII одделение на име Кирче
Нимески, Прилеп. (5157)
- Свидетелство на име Гордана Стојкоска, Прилеп.
Диплома на име Светлана Митевска, Куманово.
- Свидетелство за I година на име Мери Наковска,
Куманово. (5160)
- Свидетелство за I година на име Лидија Мана-
сисевска, Куманово. (5161)
- Здравствена легитимација на име Уснириза Осма-
ни, Тетово. (5163)
- Свидетелства за III и IV година и диплома на
име Куријет Незари, Тетово. (5164)
- Лична карта на име Даут Адили, Тетово. (5165)
- Свидетелство за II клас на име Славко Јовано-
ски, Тетово. (5166)
- Здравствена легитимација на име Абдулаи Ли-
рима, Тетово. (5167)
- Здравствена легитимација на име Бобан Димов-
ски, Тетово. (5168)
- Свидетелство за VIII одделение на име Илија
Ристески, Гостивар. (5169)
- Свидетелство на име Масуд Исеини, Гостивар.
Здравствена легитимација на име Валентин Ки-
танов, Штип. (5171)
- Свидетелство на име Петруна Иванова, Кочани.
Свидетелство на име Екрем Беадини, Тетово.
Свидетелство за I клас на име Екрем Беадини,
Тетово. (5221)
- Свидетелство за III клас на име Музафе Сулеј-
мани, Тетово. (5222)
- Свидетелство за VIII одделение на име Мухарем
Селами, Гостивар. (5223)
- Свидетелство за III одделение на име Мејди Веа-
ли, Гостивар. (5224)
- Свидетелство за I клас на име Весна Илиеска,
Гостивар. (5225)
- Свидетелство за II клас на име Исмаил Абдулаи,
Гостивар. (5226)
- Свидетелство за I година на име Дестан Алиов-
ски, Гостивар. (5227)
- Здравствена легитимација на име Самет Бекте-
ша, Гостивар. (5228)
- Лична карта на име Самет Бектеша, Гостивар.
Свидетелство на име Сузана Тодосова, Штип.
Работна книшка на име Илефкет Кадриев, Штип.
Здравствена легитимација на име Стојка Штерјо-
ва, Штип. (5234)
- Свидетелство на име Верка Неделковска, Битола.
Свидетелство за II година на име Раиф Гаши-
нин, Прилеп. (5236)
- Свидетелство за завршен испит на име Олга Пип-
ска, Д. Хисар. (5237)
- Свидетелство за VIII одделение на име Идриз
Османоски, Прилеп. (5238)
- Свидетелство на име Сафет Ибрахими, Тетово.
Свидетелство на име Ибрахим Ибрахими, Тетово.
Здравствена легитимација на име Емине Мемети,
Тетово. (5241)
- Здравствена легитимација на име Мјафтиме Ме-
мети, Тетово. (5242)
- Здравствена легитимација на име Метвије Ме-
мети, Тетово. (5243)
- Здравствена легитимација на име Иметја Меме-
ти, Тетово. (5244)
- Здравствена легитимација на име Наташа Ме-
мети, Тетово. (5245)
- Здравствена легитимација на име Фапи Мемети,
Тетово. (5246)
- Свидетелство за I година на име Мирбет Чел-
кези, Тетово. (5247)
- Свидетелство за I година на име Чебиб Мемети,
Тетово. (5248)
- Свидетелства од I до IV година и диплома на
име Јусуф Реџеми, Тетово. (5249)
- Свидетелство на име Даут Тиум, Тетово. (5250)
- Здравствена легитимација на име Рамиз Садик,
Тетово. (5251)
- Лична карта на име Рамиз Садик, Тетово. (5252)
- Свидетелство за I година на име Мукрем Малу-
ти, Тетово. (5253)
- Ученичка книшка на име Виолета Кузманоска,
Гостивар. (5254)
- Свидетелство за VIII одделение на име Славица
Нестороска, Гостивар. (5255)
- Свидетелство за VIII одделение на име Мифет
Бајрами, Гостивар. (5156)

Свидетелство за II година на име Урим Нуреди-
ни, Гостивар. (5257)

Свидетелство на име Абдула Катури, Гостивар.
Здравствена легитимација на име Божин Димит-
ровски, Штип. (5260)

Здравствена легитимација на име Тодорка Гера-
симова, Штип. (5261)

Свидетелство на име Светлана Соколовска, Ко-
чани. (5262)

Диплома на име Амис Георгиев, Кочани. (5263)

Работна книшка на име Цане Тасев, Скопје.
Здравствена легитимација на име Марија Шутев-
ска, Скопје. (5265)

Воена книшка на име Маријан Митевски, Скопје.
Воена книшка на име Драги Димитриевски, Скоп-
је. (5267)

Свидетелства за III и IV клас на име Насер Бе-
луш, Куманово. (5268)

Диплома на име Бенан Зекири, Куманово. (5269)

Свидетелство за VII одделение на име Зоран Ву-
кановиќ, Куманово. (5270)

Свидетелства за III и IV година и диплома на
име Мевљуде Нухиу, Куманово. (5271)

Свидетелство за VIII одделение на име Љупчо
Симоновски, Кр. Паланка. (5272)

Свидетелство за II клас на име Јованов Стојне,
Кр. Паланка. (5273)

Диплома на име Николовска Сунчица, Т. Велес.
Работна книшка на име Ангеловска Снежана, Т.
Велес. (5275)

Свидетелство на име Гојко Миноски, Тетово
Земјоделска здравствена легитимација на име Се-
бедин Куртиши, Тетово. (5278)

Земјоделска легитимација на име Абибе Идризи,
Тетово. (5279)

Свидетелство за VIII одделение на име Назим
Руфати, Тетово. (5280)

Свидетелство за I клас на име Валентина Ди-
митриевска, Тетово. (5281)

Свидетелство за VIII одделение на име Етхеми
Латиф, Тетово. (5282)

Свидетелство на име Бранкица Наумческа, Гос-
тивар. (5283)

Свидетелство за VII одделение на име Рами Ха-
зири, Гостивар. (5284)

Свидетелство за VIII одделение на име Себајдин
Билали, Гостивар. (5285)

Свидетелство за VIII одделение на име Мидасире
Османи, Гостивар. (5286)

Свидетелство на име Томче Танев, Штип. (5287)

Свидетелство на име Тони Петров, Штип. (5288)

Свидетелство за II година на име Сузана Велко-
ва, Штип. (5289)

Свидетелство на име Сане Момчилов, Кочани.
Работна книшка на име Сане Момчилов, Кочани.
Свидетелство за I година на име Мирјана Стоја-
нова, Кочани. (5292)

Свидетелство на име Јонче Глигоров, Кочани.
Свидетелство за IV одделение на име Зоранчо
Николов, Кочани. (5294)

Работна книшка на име Давчо Јорданов, Ко-
чани. (5295)

Работна книшка на име Велика Китанова, Ко-
чани. (5296)

Здравствена легитимација на име Здравко Јова-
нов, Винаца. (5297)

Воена книшка на име Бојан Палајан, Скопје.
Свидетелство за I, II, III, IV година и завршен
испит на име Недми Демири, Скопје. (5299)

Свидетелство за V одделение на име Горанчо Ми-
лошевски, Берово. (5300)

Свидетелство за завршен испит на име Митко
Сапаловски, Берово. (5301)

Свидетелство за VIII одделение на име Зијан
Саиди, Т. Петров. (5302)

Лична карта на име Злате Здравкоски, Прилеп.
Свидетелство на име Стојан Ристевски, Прилеп.
Лична карта на име Ице Ангелоски, Прилеп.
Свидетелство за II година на име Мевлидана Ка-
душиќ, Прилеп. (5306)

Работна книшка на име Севда Филипова, Охрид.

Свидетелство за I година на име Мишкоска Жак-
лина, М. Брод. (5308)

Свидетелство за VII одделение на име Костиќ
Нада, Т. Велес. (5309)

Книшка на име Стана Милиќ, Тетово. (5310)

Работна книшка на име Иво Ѓурѓовски, Тетово.
Лична карта на име Ферид Алиу, Тетово. (5312)

Здравствена легитимација на име Мујдин Руфати,
Тетово. (5313)

Здравствена легитимација на име Љупчо Јова-
новски, Тетово. (5314)

Свидетелство за VIII одделение на име Рајнан
Рустеми, Тетово. (5315)

Свидетелство за IV одделение на име Реџеп Не-
би, Гостивар. (5316)

Свидетелство за I клас на име Земри Алиу, Гос-
тивар. (5317)

Свидетелства од I до IV клас на име Емилија
Бинова, Штип. (5318)

Здравствена легитимација на име Слободанка Ни-
колова, Штип. (5320)

Здравствена легитимација на име Снежана Јаки-
мова, Штип. (5321)

Свидетелство за VIII одделение на име Суза Сто-
јанова, Штип. (5322)

Свидетелство за I година на име Зекил Ибраи-
мов, Делчево. (5323)

Свидетелство за I и II година на име Орде Ди-
митревски, Делчево. (5324)

Свидетелство за III година на име Лозанка Ма-
насијева, Винаца. (5325)

Свидетелство за VIII одделение на име Марко
Ефремов, Радовиш. (5326)

Свидетелства за III и IV година на име Стојчо
Јаневски, Радовиш. (5327)

КОНКУРСИ

Конкурсната комисија на Стручната служба на
Општинската самоуправна интересна заедница за
здравствена заштита — Охрид, врз основа на член
20 и 24 од Самоуправната спогодба за регулирање
на работните односи на работниците на работната
заедница на Стручната служба на ОСИЗ за здрав-
ствена заштита — Охрид

р а с п и ш у в а К О Н К У Р С

за реизбор на:

1. Шеф на секторот за управно правни работи и
2. Шеф на секторот за финансиско работење.

Услови:

Покрај општите услови за засновање на работен
однос, кандидатите треба да ги исполнуваат и след-
ните посебни услови:

- за работното место од точка 1 — да има завршен правен факултет и положен правосуден испит, со 5 години работно искуство;
- за работното место од точка 2 — да има завршено економски факултет и 5 години работно искуство.

Заинтересираните, со молбата таксирани со 4
динари таксена марка, да ги достават и следните до-
кументи:

1. извод од матичната книга на родените;
2. диплома за завршен соодветен факултет, а за работното место од точка 1 и доказ за положен правосуден испит;
3. доказ за работно искуство и
4. лекарско уверение

Молбите со потребните документи се поднесу-
ваат на адреса: Општинска СИЗ за здравствена заш-
тита — Охрид, најдоцна 15 дена по објавувањето на
конкурсот во „Службен весник на СРМ“.

Молбите без потребни документи не се земаат
предвид при одлучувањето. (382)

СООПШТЕНИЕ

Врз основа на член 95 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 17/79 и 46/82), Собранијата на општините Центар и Карпош објавуваат дека ќе извршат избор на осум судии во Општинскиот суд Скопје I — Скопје.

Кандидатите за избор на судија треба да ги исполнуваат следните услови:

— да се државјани на Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

— да се дипломирани правници со потребно искуство и стручно знаење;

— да имаат положено правосуден испит и

— да имаат морално-политички квалитети за вршење на судска функција.

Заинтересираните кандидати, пријавите со потребните документи треба да ги доставуваат до Комисијата за прашањата на изборите и именувањата на Собранието на Општината Центар во рок од 15 дена, сметано од денот на објавувањето на ова соопштение. (383)

Врз основа на член 95 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 17/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија

ОБЈАВУВА

дека ќе врши избор на двајца судии на Окружниот суд во Штип, еден судија на Окружниот стопански суд во Штип и еден судија на Окружниот стопански суд во Битола

Кандидатите што ги исполнуваат условите од член 91 од Законот за редовните судови, треба да поднесат пријави до Собранието на СРМ — Комисија за прашања на изборите и именувањата, во рок од 15 дена од денот на објавувањето.

СОДРЖИНА

Страна

492	Закон за инспекцијата на трудот — —	777
493	Решение за распишување на дополнителни избори за еден делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СР Македонија — — — — —	780
494	Решение за именување вршител на должноста директор на РО Републички завод за заштита на спомениците на културата — — — — —	780
495	Решение за именување вршител на должноста директор на Републичкиот завод за заштита на природните реткости — — — — —	780
496	Одлука на Уставниот суд на М. е д н и ј, У. бр. 279/84 од 27 јуни 1985 година — — — — —	781
497	Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 1/85 од 3 јули 1985 година — — — — —	781
498	Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 8/85 од 5 септември 1985 година — — — — —	781
499	Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 168/84 од 10 јули 1985 година — — — — —	782
500	Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 249/84 од 5 септември 1985 година — — — — —	782

Општи акти на самоуправните интересни заедници

СКОПЈЕ

247	Одлука за висината на стапките на придонесите на Здружената самоуправна интересна заедница за социјална заштита на град Скопје за 1985 година — — — — —	783
-----	---	-----

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ
располага со следните изданија
(збирки):

Нова збирка

— ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ И ЗАКОН ЗА СУДОВИТЕ ЗА ПРЕКРШОЦИ

Цена 260 динари

— ЗАКОН ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ПРИХОД И НА ДОХОДОТ И ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ПРИХОДОТ (ново)

Овој закон се применува од 1 јануари 1985 година
Цена 185 динари

— ЗАКОН ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД со Законот за дополнење на Законот за здружениот труд

Цена 240 динари

— ЗАКОН ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА (сојузен и републички)

Цена 220 динари

— ЗАКОН ЗА ОПШТОНАРОДНА ОДБРАНА

Цена 180 динари

— КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СФРЈ И
КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СРМ

— со објаснувања —

Второ дополнето и изменето издание

Цена 380 динари

— ЗАКОН ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ
со објаснувања и судска практика

— Второ дополнето издание —

Цена 400 динари

— ЗАКОН ЗА ОПШТАТА УПРАВНА ПОСТАПКА

— со објаснувања и со предметен регистар —

Цена 230 динари

— ЗБИРКА НА ЗАКОНИ ОД МЕЃУНАРОДНОТО
ПРИВАТНО ПРАВО

— со предговор и со предметен регистар —

Цена 300 динари

— ЗБИРКА НА СУДСКИ ОДЛУКИ 1975—1979 НА
ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА — книга II

Цена 250 динари

— УСТАВНИОТ РАЗВИТОК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Цена 245 динари

— ОСНОВИ НА КОМУНАЛНИОТ СИСТЕМ И
КОМУНАЛНАТА ПОЛИТИКА

Цена 200 динари

— ЗАКОН ЗА ДРЖАВНАТА ПРАВА

— со објаснувања —

Цена 160 динари

— ЗБИРКА НА СОЈУЗНИОТ И НА РЕПУБЛИЧКИОТ
ОСИГУРУВАЊЕ

Цена 155 динари

— ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА
НКЦ

— со коментар —

Цена 350 динари

— ЗАКОН ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (ново)

Цена 225 динари

Порачки прима Службата за претплата на Службен весник на СРМ — 91000 — Скопје, а уплати се вршат на жиро сметка 40100-603-12498.